

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 30

Год. LXVI

Понеделник, 1 март 2010

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
504. Стратегија за одбрана на Република Македонија.....	3	510. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за хидрометеоролошки работи	12
505. Уредба за дополнување на Уредбата за Методологија за утврдување на вредноста на станот, како и Методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена.....	11	511. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари Министерството за образование и наука.....	13
506. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на ЈП Македонска радиодифузија за 2010 година.....	11	512. Одлука за одобрение за вршење на високообразовна дејност на странската високообразовна установа Френклин Универзитет, Охајо, Соединети Американски Држави, на територијата на Република Македонија.....	14
507. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП „Стрежево“ – Битола во 2010 година.....	12	513. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општината Пехчево.....	14
508. Одлука за давање согласност на Програмата за унапредување на водостопанството за 2010 година.....	12	514. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Лозово.....	14
509. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Агенцијата за управување со одземен имот.....	12	515. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Делчево.....	15
		516. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Шуто Оризари.....	15

	Стр.		Стр.
517.		529.	
Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Чашка.....	15	Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на Градечка Река на компанијата ПЦЦ Хидро ДООЕЛ Скопје.....	20
518.		530.	
Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Маврово и Ростуша.....	16	Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на Брајчинска Река на компанијата ПЦЦ Хидро ДООЕЛ Скопје.....	21
519.		531.	
Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанување и за давање на користење на недвижни ствари.....	16	Одлука за прекинување на постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри по меѓународен јавен оглас од 14 февруари 2007 година.....	22
520.		532.	
Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – подземна вода за пиење/флаширање на ДПТУ „Кожувчанка“ ДОО увоз-извоз Кавадарци на локалитетот „Васов Град“ с. Мрежичко, општина Кавадарци.....	16	Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на река Јабланица на компанијата ПЦЦ Хидро ДООЕЛ Скопје.....	22
521.		533.	
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Секретаријатот за законодавство.....	17	Одлука за прекинување на постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри по меѓународен јавен оглас од 13 септември 2007 година.....	22
522.		534.	
Одлука за прекин на постапката за доделување на концесија за локацијата бр. 9 во постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 20 мали хидроелектрични центри.....	17	Одлука за престанок на трајно користење на недвижна ствар - градежно земјиште од Македонски железници Скопје.....	23
523.		535.	
Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот Бачишка Река на компанијата мали хидроелектрични ДОО Скопје.....	17	Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2010 година.....	23
524.		536.	
Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на водотекот Бањанска Река на компанијата Хидроинвест ДОО Скопје.....	18	Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Националната установа – Македонска филхармонија.....	23
525.		537.	
Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на водотекот Кукушница на компанијата Електро Лаб ДОО увоз-извоз Скопје.....	18	Одлука за формирање комисија која ќе го утврди и верификува списокот со движен имот на АД „Аеродроми на Македонија“.....	24
526.		538.	
Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на Галичка Река на компанијата ПЦЦ Хидро ДООЕЛ Скопје.....	19	Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Индија, со седиште во Момбаи, држава Махараштра.....	24
527.		539.	
Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на Крива Река на компанијата ПЦЦ Хидро ДООЕЛ Скопје.....	19	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	24
528.		540.	
Одлука за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри на водотекот на Патишка Река на компанијата ПЦЦ Хидро ДООЕЛ Скопје.....	20	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	25
		541.	
		Правилник за формата и содржината на службениот печат на Државниот инспекторат за земјоделство, како и начинот на неговото издавање и одземање.....	25

	Стр.		Стр.
542. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	26	545. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	26
543. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	26	546. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	26
544. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	26	Огласен дел.....	1-52

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 504.

Врз основа на член 18, став 1, точка 1 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/01, 05/03, 58/06 и 110/08), Претседателот на Република Македонија донесе

СТРАТЕГИЈА ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВОВЕД

Стратегијата за одбрана на Република Македонија (во натамошниот текст: Стратегија) е документ кој дава стратегиски насоки за развојот и функционирањето на системот за одбрана на Република Македонија до 2015 година.

Стратегијата произлегува од Уставот на Република Македонија, Законот за одбрана, Стратегијата за национална безбедност и стратегиската определба на Владата на Република Македонија за интеграција во евроатлантските структури. Одбранбената политика на Република Македонија во целост ги прифати принципите, целите и задачите кои произлегуваат од Стратегискиот концепт на НАТО, од Сеопфатните политички насоки на НАТО од Самитот во Рига во 2006 година и Европската безбедносна стратегија од 2003 година.

Врз основа на процената на идните безбедносни закани, ризици и предизвици за националната безбедност на Република Македонија, Стратегијата ги дефинира стратегиските одбранбени мисии и насоките за нивно исполнување, дава визија за развој на способностите на Министерството за одбрана (МО) и Армијата на Република Македонија (АРМ), ги идентификува потребните ресурси за одржување и развој на системот за одбрана и обезбедува насоки за политичка и воена интеграција во НАТО.

Стратегијата ќе придонесе за одржување континуитет на политичкиот консензус во општеството во врска со развојот на системот на одбрана, за воспоставување заедничка визија за идните одбранбени потреби и за постојано унапредување на соработката помеѓу субјектите на системот за одбрана.

Стратегијата е усогласена со обврските и одговорностите кои ќе произлезат од членството на Република Македонија во НАТО и во ЕУ. Преку активното учество во Партнерството за мир (ПЗМ), Процесот за планирање и преглед на силите (ПАРП), Акциониот план за членство во НАТО (МАП) и Европската безбедносна и одбранбена политика (ЕБОП), Република Македонија воспостави широка одбранбена соработка со земјите на НАТО и на ЕУ.

Стратегијата е јавен документ и претставува основа за продолжување и унапредување на планирачкиот процес за развој на одбраната на долг рок.

I. ВРЕДНОСТИ И ИНТЕРЕСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Националните одбранбени интереси се вредности и состојби кои директно произлегуваат од темелните вредности утврдени во Уставот на Република Македонија.

2. **Траен интерес¹** претставува “зачувување на независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет и унитарниот карактер на државата како суштествена рамка за зачувување и унапредување на државниот идентитет на Република Македонија и слободно негување и изразување на етничкиот и културниот идентитет на сите граѓани”.

3. Витални национални интереси се:

- заштита и унапредување на мирот и на безбедноста, на животот и на здравјето, на имотот и на личната безбедност на граѓаните;

- зачувување и унапредување на демократските вредности на државата: човековите слободи и права, владеење на правото, политичкиот плурализам, начелото на поделба на власта, заштита на културниот идентитет и наследство на сите граѓани на Република Македонија;

- зачувување и унапредување на цврстата и функционална мултиетничка демократија и постојано унапредување на меѓуетничките односи;

- стимулирање одржлив економски и социјален развој на Република Македонија врз принципите на пазарната економија, приватната сопственост и претприемништвото;

- политичко-одбранбена интеграција во НАТО, политичка, економска и безбедносна интеграција во Европската Унија и активно учество во другите облици на меѓународна соработка.

4. **Важни интереси** на Република Македонија кои ги претставуваат неопходните предуслови за да можат да се реализираат виталните интереси се:

- учество во зачувувањето и унапредувањето на мирот и стабилноста во светот, во Европа и во регионот;

- зачувување и унапредување на меѓународниот поредок врз основа на правилата и принципите на меѓународното право;

- развивање и одржување на сите форми на соработка со соседите, во поддршка на виталните интереси на Република Македонија, но и на пошироките регионални и глобални интереси;

- градење и унапредување на праведна социјална држава од аспект на ефикасност на државната администрација, во насока на постоење на еднакви можности за сите граѓани без оглед на половата, расната, верската, политичката или етничката припадност;

- зачувување и унапредување на внатрешната стабилност на државата како предуслов за одржлив политички, економски и социјален развој и постоење на општ консензус на сите граѓани за заеднички интереси;

¹ Согласно Уставот на Република Македонија и Стратегијата за национална безбедност на Република Македонија, Скопје, јануари 2008

- развој на модерно општество со развиени комуникации и односи меѓу граѓаните во насока на постоење на заеднички културни вредности, јакнење на демократскиот карактер и доближување кон модерните демократски глобални текови;

- заштита и унапредување на животната средина.

5. Соработката со меѓународните безбедносни организации - ООН, НАТО, ЕУ и ОБСЕ овозможува активно учество во креирањето на глобалната одбранбена политика и подобрување на националните способности за справување со новите закани, ризици и предизвици и поефекасно управување со цивилните и воените капацитети.

6. Република Македонија припаѓа на Евроатлантскиот регион и нејзината безбедност е неделива од безбедноста на НАТО, регионот и глобалната безбедност. Во тој дух, политичката и воената интеграција во НАТО претставува стратемиска определба за нашата земја.

Политиката на “отворени врати” на НАТО и одржувањето на силната трансатлантска врска се од круцијална важност за безбедноста на Европа.

Република Македонија има широк политички и општествен консензус во поддршка на нашата определба за активно учество во изградбата на безбедноста и стабилноста во Евроатлантската област. Во таа насока, постојано ќе даваме придонес за зајакнување на евроатлантската безбедност преку учество во ООН, НАТО и ЕУ -предводени операции за поддршка на меѓународната безбедност и стабилност.

Република Македонија, на долг рок, ќе развива оперативни способности за распоредливи и одржливи сили, подготвени и опремени за распоредување во меѓународни операции. Долготрајниот придонес во меѓународни операции постепено ќе се зголемува согласно националните интереси и развојот на оперативните распоредливи способности на АРМ.

7. Република Македонија интензивно ќе работи на целосно интегрирање во ЕУ и на остварување активен придонес во развојот на Заедничката надворешна безбедносна политика и Европската безбедносна одбранбена политика.

8. Стратемиското партнерство со САД е од особено значење за безбедноста, стабилноста и за економскиот развој на Република Македонија и регионот. Партнерството и поддршката од страна на САД резултираше со силна помош во изградбата на воените сили на АРМ, како и со значаен придонес на Република Македонија во глобалната борба против тероризмот.

9. Република Македонија ќе се залага за постојано унапредување на регионалната и на билатералната соработка во областа на одбраната.

II. БЕЗБЕДНОСНО ОПКРУЖУВАЊЕ

1. Денешниот современ свет се карактеризира со брзи, комплексни и динамични промени и се соочува со нови асиметрични закани и ризици кои се во пораст како: тероризмот, транснационалниот организиран криминал, војна од четврта генерација, пролиферацијата на оружје за масовно уништување, верски радикализам и екстремизам, илегална миграција, нестабилни и нефункционални држави и компјутерски (сајбер) напади. Предизвиците како енергетската зависност и климатските промени, исто така може да имаат негативно влијание на националната и меѓународната безбедност.

Земајќи ги предвид димензиите на современите закани и ризици, глобалниот пристап и соработката со ООН, НАТО, ЕУ и ОБСЕ се неопходен инструмент за успешно справување со истите.

2. НАТО и ЕУ се клучните фактори за одржување и зајакнување на регионалната безбедност, стабилност и просперитет. Политиката на “отворени врати” на НАТО и на ЕУ за проширување со земјите од Западен Балкан придонесе за позитивен развој на регионалната безбедност. Предизвикот за членство во НАТО и во ЕУ се силни мотивирачки фактори за сеопфатни национални реформи.

3. Стратемиското безбедносно опкружување на Република Македонија значително се промени и се подобри во последните неколку години. Демократските промени во земјите од ЈИЕ и поддршката на НАТО и на ЕУ имаат зголемено влијание во евроатлантските интегративни процеси. Овие позитивни промени ја креираат современата политичка и безбедносна сцена во Западен Балкан, каде мирот, соработката, економскиот и демократскиот развој помеѓу државите видливо се подобруваат и придонесуваат за напредокот на целиот регион, а воедно и за напредок на Република Македонија.

4. Република Македонија не се соочува со директна конвенционална закана по националната безбедност, но истата не може да се исклучи. Состојбите и процесите во поширокото и поблиското опкружување ја соочуваат со современите безбедносни закани и ризици.

5. Република Македонија се соочува со следните видови закани и ризици по националната безбедност:

- тероризмот, со кој се загрозуваат мирот, безбедноста, интересите на земјата и на светот, а претставува и реална закана за персоналот распореден во меѓународни мисии;
- транснационалниот организиран криминал во сите форми, корупција и злоупотреба на стратемиските материјали и технологии со двојна намена;
- пролиферација и употреба на оружје за масовно уништување претставува закана на глобално ниво со најголеми последици и штетни ефекти;
- регионални конфликти и кризи;
- манифестации на радикален национализам и екстремизам;
- етничка и верска нетрпеливост;
- поседување големи количини нелегално мало и лесно оружје и муниција;
- недозволен активности на странски разузнавачки служби;
- компјутерски криминал и загрозување на информатичките системи и технологии;
- природни непогоди и техничко-технолошки (индустриски) несреќи од поголем обем;
- епидемии;
- деградација и уништување на животната средина и на еколошките потенцијали;
- внатрешни економско - социјални проблеми, економски криминал, сиромаштија, невработеност.

6. Република Македонија ќе остане внимателна и подготвена да се соочи со закани и ризиците по нејзината национална безбедност. Во таа насока ќе продолжи унапредувањето на системот за одбрана на Република Македонија со развој на воени способности за одбрана на државата, за поддршка на државните институции, за придонес во колективната одбрана и во меѓународните операции.

III. СТРАТЕГИСКИ МИСИИ НА СИСТЕМОТ ЗА ОДБРАНА

1. Во поддршка на националната безбедност, системот за одбрана на Република Македонија ги дефинира следните стратешки мисии:

- одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија;
- учество во колективната самоодбрана на НАТО;
- придонес во операции во целокупниот спектар на мисии на ООН, на НАТО, и на ЕУ;
- заштита на пошироките интереси на Република Македонија.

Одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија

2. Во одбраната и заштитата на територијалниот интегритет и независноста, Република Македонија ќе ги ангажира сите капацитети на системот за одбрана. Примарна мисија на АРМ е одбрана на независноста, територијалниот интегритет и суверенитет, унитарниот карактер на државата и заштита на населението од надворешни закани. Во случај на кризна состојба² АРМ ќе ги поддржува силите на полицијата³ и државните институции и ќе им дава помош при природни катастрофи и епидемии, техничко-технолошки и други опасности и кризни состојби.

По постигнувањето на полноправно членство на Република Македонија во НАТО, АРМ заедно со силите на земјите членки ќе изведува колективни одбранбени операции за заштита на независноста, територијалниот интегритет и суверенитет на Републиката.

Како и досега, Република Македонија ќе продолжи да дава континуирана поддршка на силите на земјите-членки кои се стационирани или транзитираат низ нашата држава.

Учество во колективната самоодбрана на НАТО

3. По постигнувањето на полноправно членство на Република Македонија во НАТО, АРМ ќе учествува во колективната самоодбрана на територијата на земјите членки заради возобновување и одржување на безбедноста во Северноатлантската област. За таа цел, Република Македонија спроведе сеопфатни национални реформи според барањата на Акциониот план за членство на НАТО и во тој процес целосно ги подготви своите институции за целосно превземање на одговорностите кои произлегуваат од членството на истата Алијанса.

Придонес во операции во целокупниот спектар на мисии на ООН, на НАТО и на ЕУ

4. Република Македонија континуирано ќе дава придонес во меѓународните операции предводени од ООН, од НАТО и од ЕУ, како начин за промоција на мирот и нејзините безбедносни интереси. Политичките и воените одлуки за активно учество во операциите предводени од ООН, од НАТО од ЕУ или други коалициски партнери ќе се донесуваат од случај до случај.

² Закон за управување со кризи, 2005 година Упатство за начинот на учество на дел од АРМ во кризна состојба, 2006 година

³ Упатство за оперативни и други постапки за АРМ за поддршка на полицијата во случај на кризна состојба, 2006 година

Навременото и соодветното вклучување во политичкиот и воениот процес за донесување одлуки за конкретната операција е важно за Република Македонија за постигнување учество во употребата на меѓународните сили и во процесот на постконфликтната консолидација на земјата-домаќин.

5. За придонес во целиот спектар на операции предводени од ООН, од НАТО и од ЕУ Република Македонија ќе развие и ќе одржува распоредливи способности на ниво од 50% од севкупната структура на копнените сили на АРМ. На барање на НАТО, како свој придонес АРМ ќе распоредува максимална воена сила на ниво на една средна пешадиска баталјонска група и национален елемент за поддршка.

Во поглед на долгорочниот придонес во меѓународни операции едновременно ќе учествуваме со единици и воен персонал кој постепено ќе се зголемува до најмалку 8% од севкупната структура на копнените сили на АРМ, соодветно на динамиката на развојот на распоредливите способности.

6. Република Македонија, како земја-кандидат за членство во ЕУ активно ќе учествува во развојот на Европската безбедносна и одбранбена политика. Ќе продолжи во континуитет придонесот во операциите предводени од ЕУ преку Каталогот на ЕУ капацитетите и борбените групи на ЕУ.

Заштита на пошироките интереси на Република Македонија

7. За заштита и промоција на пошироките интереси Република Македонија ќе:

- одржува регионална и меѓународна одбранбена соработка со земјите членки на ООН, на НАТО, на ЕУ и на ОБСЕ со цел градење доверба и безбедност во регионот и пошироко во евро-атлантската област;
- обезбедува воено-дипломатска поддршка на сојузниците и на партнерите;
- учествува во воени вежби, конференции, состаноци и други форми на соработка;
- обезбедува воена обука и поддршка со воени советодавни тимови;
- учествува во исполнувањето на меѓународните конвенции и договори за контрола и непролиферација на оружјето за масовно уништување и изградба на мерките за доверба и безбедност.

8. Република Македонија активно ги поддржува мерките на ООН и на ОБСЕ кои имаат за цел контрола на оружјето, превенцијата на пролиферацијата на оружјето за масовно уништување и капацитети за нивна употреба. Ќе се залагаме за проширување на нашиот придонес во тој правец, како начин на промоција на мирот и на унапредувањето на мерките за изградба на доверба и безбедност во светот.

IV. РАЗВОЈ НА СИСТЕМОТ ЗА ОДБРАНА

1. Одбраната на Република Македонија се организира како систем за одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независноста на Републиката. Системот за одбрана е клучен инструмент за заштита и промоција на трајните, виталните и важните интереси на Република Македонија. Одбраната ја остваруваат граѓаните, органите на државната власт – Претседателот, Собранието и Владата на Република Македонија, МО и АРМ.

Трговските друштва, јавните претпријатија, установите, службите и единиците на локална самоуправа може да извршуваат задачи од областа на одбраната.

Одбраната може да се остварува и преку соработка со колективните системи за безбедност и одбрана во кои Република Македонија пристапила.

2. Системот за одбрана на Република Македонија за да одговори на комплексните барања за одбрана на земјата и на НАТО и на сите идни национални и меѓународни обврски, континуирано се гради и се развива врз основа на:

- проценките за современите безбедносни закани, ризици и предизвици на национално, на регионално и на глобално ниво;
- барањата кои произлегуваат од стратегиските мисии;
- националните ресурси и проектираните економски можности;
- научените лекции од учеството во меѓународните операции.

3. За исполнување на стратегиските одбранбени мисии одбранбената политика е насочена кон:

- развивање на способности за одбрана на земјата;
- унапредување на механизмите на демократската и цивилната контрола врз АРМ и нејзината употреба во функција на целите на надворешната политика;
- развој на капацитетите на МО за ефикасно управување со одбранбените ресурси и процеси;
- доизградба, развој и одржување на воените способности на АРМ;
- интеграција во политичката, во одбранбената и во воената структура на НАТО;
- вклучување и придонес во Европската безбедност и одбранбена политика;
- континуиран придонес во меѓународните операции за поддршка на мирот и безбедноста.

4. Република Македонија ќе продолжи да ја институционализира демократската и цивилната контрола врз АРМ согласно Уставот и законите.

5. Претседателот на Република Македонија, како врховен командант на АРМ, наредува употреба на Армијата во операциите за одбрана и заштита на земјата.

6. Собранието на Република Македонија е надлежно за донесување одлуки за учество на АРМ во меѓународни операции надвор од територијата на Република Македонија. По зачленувањето во НАТО, одлука за испраќање на единици на АРМ надвор од територијата на Република Македонија за учество во меѓународни операции предводени од НАТО, како и во примената на правото на индивидуална или колективна самоодбрана, согласно ратификуваните меѓународни договори, ќе донесува Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија донесува одлуки за испраќање на единиците на АРМ надвор од националната територија за учество во вежбовни активности, обука и хуманитарни операции.

Системот за командување и контрола со АРМ бара посветено стратегиско лидерство, способно за навремено одлучување за употреба на АРМ во операции за превенција на конфликти, управување на кризи и учество во целиот спектар на операции.

7. Развојот и одржувањето на системот за безбедност и одбрана е една од основните задачи на Владата на Република Македонија во интерес на граѓаните. Владата ќе ги зајакне капацитетите за креирање и водење на одбранбената политика, како и за ефикасно донесување на одлуките во врска со колективната самоодбрана и придонесот на АРМ во меѓународни операции.

8. Органите на државната управа континуирано ќе се подготвуваат за остварување на нивната функција и ќе ги унапредуваат капацитетите и способностите за поддршка на системот за одбрана во целина.

Натамошните активности ќе продолжат во насока на зајакнување на нивните институционални капацитети за идентификување и споделување на обврските кои ќе произлезат од членството во НАТО и во ЕУ.

9. Разузнавањето и контраразузнавањето, како поддршка на системот за одбрана на Република Македонија, ќе обезбедат навремено предупредување од закани и ризиците по националната безбедност. Агенцијата за разузнавање, Управата за безбедност и контраразузнавање при МВР и Воената служба за безбедност и разузнавање во МО ќе продолжат со унапредување на соработката во насока на постигнување на компатибилност со НАТО и унапредување на обуката. Военото разузнавање ќе се реструктурира во насока на посилна поддршка на експедициските операции.

10. За долготраен придонес во целиот спектар на операции предводени од НАТО, АРМ ќе развие и ќе одржува еден распоредлив среден пешадиски баталјон (СПБ), способен за високоинтензивни борбени дејства. СПБ ќе се генерира од активниот персонал на стандардните средни пешадиски баталјони, единиците за борбена и за борбено-сервисна поддршка, но ќе може со мобилизирање да се вклучи и резервната компонента. Баталјонот долгорочно ќе се опреми со современи оклопни транспортери на тркала, комуникациска опрема, опрема за АБХ-заштита и индивидуални борбени системи.

11. Највисок облик на организирање борбени сили за распоредување надвор од територијата на Република Македонија ќе претставува средната пешадиска баталјонска група. Баталјонската група ќе биде способна за распоредување и самостојно изведување на борбени дејства во целокупниот спектар на мисии и операции на НАТО, како и за вклучување во повисоки мултинационални формации.

Структурата на баталјонската група ќе се приспособува според барањата на конкретната мисија, со додавање елементи за борбена и за логистичка поддршка кон силите на еден СПБ.

12. Како национална одговорност за контрола и заштита на воздушниот простор, Република Македонија ќе го развие Системот за против-воздушна одбрана (ПВО) со потребни капацитети и способности за воздушно набљудување и јавување, против-воздушна заштита, командување и контрола и потребна инфраструктура за поддршка во делот за патролирање во воздушниот простор.

Системот за ПВО ќе биде компатибилен со НАТО стандардите и ќе биде дел од Интегрираниот НАТО систем за ПВО (NATINADS).

Патролирањето во воздушниот простор, како елемент на системот за ПВО, ќе се реализира преку развој на сопствени капацитети или билатерален аранжман со НАТО или земја од регионот, согласно НАТО препораките.

13. Имплементација на Стратегијата за одбрана ќе биде континуиран процес, согласно промените во безбедносното опкружување, безбедносната состојба во Европа и на глобално ниво, интеграцијата на Република Македонија во НАТО и во ЕУ и на економските можности на земјата.

14. Стратегијата претставува основа за донесување на Долгорочен План за развој на одбраната и за унапредување на системот за одбрана.

V. ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. Министерството за одбрана е одговорно за развој и одржување на националниот систем за одбрана, сеопфатна поддршка на АРМ, стратегиско одбранбено планирање, ефикасно управување со одбранбените ресурси, меѓународна одбранбена соработка, зајакнување на способностите за одбранбено планирање со НАТО, подготовка за интеграција во политичката и воената структура на НАТО, развој на воените способности за придонес во колективната самоодбрана во НАТО и континуиран придонес во меѓународни операции.

Република Македонија во континуитет темелно го планира и спроведува претструктурирањето на МО и АРМ, управувањето со ресурсите во одбраната, пополнувањето со воен и цивилен персонал, соодветната и правична етничка застапеност, опремувањето и модернизацијата, образованието и обуката, К-4, логистиката, инфраструктурата и стабилното финансирање на одбраната. Тековното реструктурирање ќе се спроведе во истиот дух, синхронизирано со реструктурирањето на единиците и командите на АРМ.

Спроведувањето на Стратегијата за одбрана од МО бара воспоставување на ефективни и ефикасни внатрешни работни процеси, унапредување и развој на системот за долгорочно планирање, програмирање, буџетирање и извршување (ППБИ), зајакнување на планирачките способности за учество во одбранбеното планирање на НАТО и воспоставување на ефикасен и функционален логистички систем.

2. Сеопфатното стратегиско одбранбено планирање е од суштинска важност за одржување и развој на ефикасен систем за одбрана и подготовка за учество во одбранбеното планирање на НАТО. МО забрзано ќе ги зголеми своите цивилно-воени планирачки капацитети за:

- планирање и спроведување на одбранбените реформи, преку децентрализација на функциите и воведување на современи комуникациски и информатички системи;
- поддршка на меѓународните операции;
- учество во одбранбеното планирање на НАТО;
- меѓународна одбранбена соработка и одбранбена дипломатија.

Одбранбеното планирање во МО треба да го најде балансот помеѓу способностите за одбрана на државата, развојот на распоредливите способности на АРМ, способностите за учество во колективната самоодбрана на НАТО и самостојното делување во сите сценарија на стратегиско опкружување.

За да го постигне тоа, МО ќе посвети поголемо внимание на стручното усовршување на цивилните и на воените експерти за одбранбено планирање преку нивна едукација и специјализација во земјите на НАТО и вклучување во структурите на НАТО.

3. Натамошното унапредување на системот за ППБИ во МО и АРМ мора да продолжи во насока на целосна имплементација на секоја од фазите на ППБИ со цел да се постигне оптимално алоцирање на ресурсите и максимализирање на одбранбените капацитети и способности.

Унапредувањето на системот за ППБИ, покрај постигнувањето на компатибилност со одбранбеното планирање на НАТО, има за цел подобрување на системот за управување со ресурси кој ќе овозможи градење на одржлив, спроведлив и транспарентен буџет, со што ќе се обезбеди целосна координирана поддршка за потребите на војникот и извршувањето на мисиите. Во претстојниот период ќе се работи на зајакнување на капацитетите за да се унапредат конкретните фази од системот за ППБИ, како и нивно меѓусебно поврзување.

Во таа насока е и заложбата да се децентрализира извршувањето на буџетот на ниво на ГШ и тактичките команди за да се обезбеди директна финансиска поддршка за спроведување на плановите за обука и одржување на готовноста на единиците.

4. МО ќе развие сеопфатен и транспарентен Долгорочен план за развој на одбраната на Република Македонија со кој ќе се поврзат стратегиските мисии со долгорочните одбранбени развојни цели на системот за одбрана, структурата и способностите на МО и АРМ, како и потребните ресурси за постигнување на тие развојни цели.

5. МО ќе продолжи со подобрување на способностите за поефикасно командување и контрола преку развој на современи, заштитени и интегрирани комуникациски системи. Имплементацијата на Стратегијата за развој на глобално-комуникациски информациски систем ќе продолжи преку реализација на проектите за оптичко-дигитален комуникациски систем и Персонален систем за управување со ресурсите. Ќе се изврши доградба на постоечките комуникациско-информационски системи во областа на Документ менаџмент систем, Логистичко-информационски систем, и Географско-информационски систем.

Континуирано ќе се инвестира во развојот на административната, физичката и информатичката безбедност, согласно стандардите на безбедносната политика на НАТО и на ЕУ.

6. Приоритет на долг рок во процесот на управување со човечките ресурси ќе биде:

- привлекување и задржување на добро образован и обучен персонал;
- имплементација и развој на системот за управување со човечки ресурси;
- обезбедување на соодветна и правична застапеност од етничките заедници;
- имплементација на концептите за развој на офицерскиот и подофицерскиот кор и унапредување на Концептот за резервни сили;
- обезбедување континуирана и секвенцијална едукација на офицерскиот и подофицерскиот кор, како и на цивилните експерти во одбраната;
- воспоставување на модерен и транспарентен систем за евалуација на офицерите, подофицерите и војниците во АРМ;
- спроведување на политиката за поставување во АРМ која ги поврзува воените евиденциони специјалности со позициите, како и со потребната обука и едукација;
- воспоставување транспарентен и објективен систем за унапредување на воениот персонал заснован на постигнатите резултати и стекнатите заслуги;
- зголемување на застапеноста на жените во АРМ;

- реструктурирање на системот на плати и додатоци во АРМ;
- унапредување на програмите за регрутирање и пензионирање и на системите за поддршка при премин на воениот персонал во цивилен живот.

7. Најголем предизвик во иднина ќе биде да се привлече и да се задржи квалитетен персонал во МО и во АРМ. Интересот за служба во АРМ е се уште висок, но со подобрувањето на економската состојба во државата треба да се очекува воената професија да биде се помалку атрактивна. Затоа е неопходно во кус временски период да се унапреди системот за управување со персоналот во МО и во АРМ, кој ќе овозможува ефикасно управување со кариерата на воениот и на цивилниот персонал, како и соодветно пополнување на АРМ.

Континуирано ќе се преземаат мерки за подобрување на животниот стандард на воениот и цивилниот персонал со имплементација на Проектот за изградба на станови за припадниците на АРМ.

8. Ќе продолжи посветеноста на имплементацијата на охридскиот Рамковен договор преку соодветна и правична етничка застапеност во персоналната структура на МО и на АРМ, како и определбата за зголемување на нивото на застапеност на етничките заедници кои се послабо застапени.

9. Родовата застапеност е исто така важна компонента на системот за одбрана. Жените во АРМ имаат значаен придонес за целокупниот успех на силите. Не постојат законски ограничувања за жените во сите сегменти на АРМ, но мора да внимаваме на административните пречки кои може да го отежнат нивното напредување во кариерата. МО и АРМ периодично ќе го надгледуваат статусот на родовата застапеност во одбраната и ќе даваат извештаи и препораки за унапредување на процесот.

10. Подготовката на воениот персонал за реинтеграција во цивилен живот ќе се спроведува согласно одредбите од Законот за служба во АРМ и преку програмите за реинтеграција.

11. Системот за образование и обука во МО и АРМ ја опфаќа целокупната едукација во текот на кариерата на вработените. Во рамките на овој систем се обезбедува континуирано стручно оспособување и усовршување, почнувајќи од почетно – влезно ниво на сите категории персонал. Стратегиското управување со системот на образование и обука ќе се спроведува согласно Стратегијата за образование и обука во системот за одбрана, преку изработка на политики и програми, координација, следење и усогласување на потребите за образование и обука.

12. Ќе продолжи посветеноста на едукацијата на офицерите во согласност со стандардите на земјите членки на НАТО и доследната примена на Концептот за развој на офицерскиот кор на АРМ. Воената академија, како единствена воена високо-образовна институција во Република Македонија ќе школува, оспособува и усовршува офицери за потребите на АРМ, ќе врши образование на кадри и за потребите на ЦУК и ДЗС, а ќе биде отворена и за студенти од странство. Воената академија ќе биде одговорна и за научно-истражувачка дејност и за промовирање и примена на нови технологии во областа на одбраната.

13. Членството на Република Македонија во НАТО и интеграцијата на АРМ во воените структури на НАТО повлекува работа на голем број персонал во мултинационална средина и вклученост во меѓународни иницијативи.

Во таа насока, со зголемен интензитет се развива процесот на изучување англиски јазик и развој на јазични способности на персоналот во МО и во АРМ. Соодветно значење во согласност со потребите и нивото на соработка ќе му се даде и на изучувањето на францускиот и на германскиот јазик. Со оглед на важноста на јазичните вештини, кои се неопходност за функционирање како дел од НАТО, овој процес ќе продолжи со силно темпо и во иднина.

14. Сè поголеми се потребите на АРМ за современа воено-техничка опрема која ќе обезбеди зголемување на оперативните и борбените способности, распоредливоста, мобилноста, заштитата на силите, спроведувањето на обуката, како и одржувањето на истата. Во моментот АРМ е опремена со воена опрема која е функционална и може да ги задоволи барањата на тековните мисии и операции, како и иницијалните барања на НАТО. Сепак, со зголемените барања на идните мисии и операции, а земајќи ја предвид староста на поголемиот дел од опремата, ќе се набави современа воено-техничка опрема.

Финансиските можности на државата налагаат овој процес на модернизација да се спроведува постепено и на долг рок.

Паралелно со процесот на модернизација на опремата, АРМ ќе се ослободува од застарените и нефункционални вооружени системи, како и од вишокот оружје.

15. Опредувањето и модернизацијата на АРМ со современа воено-техничка опрема е долгорочен процес, при што целосно ќе се води сметка за животниот циклус на вооружените системи, за приоритетните потреби на декларирани единици за придонес во операции предводени од НАТО и нивото на готовност на единиците.

МО ќе ја подобри ефикасноста на аквизицискиот процес преку унапредување на системот за ППБИ, транспарентно водење на набавките и континуирано распоредување на ресурсите на ниво од најмалку 20% од одбранбениот буџет.

16. На логистичкиот систем во МО и АРМ му е неопходна реформа за подобрување на неговата ефикасност, одржливост и флексибилност. МО и АРМ ќе продолжат со унапредување и имплементација на Концептот за логистичка поддршка и Концептот за национални елементи за поддршка (НЕП) на експедициските операции. Како резултат на ова, логистичкиот систем ќе биде реструктуриран, а логистичките функции, улогите и одговорностите во МО и АРМ ќе бидат синхронизирани.

Главни идни предизвици се имплементација на ефикасен автоматизиран процес и оперативни процедури кои обезбедуваат интеграција, транспарентност, расположивост на средствата, мерливост и овозможување ефективна логистичка поддршка на операциите на АРМ, посебно на експедициските операции, како и во мирновременските активности во касарните. Навремената и успешна имплементација на Логистичкиот информациски систем (ЛИС) ќе ги овозможи овие фундаментални и значајни промени. Логистичкиот систем во блиска иднина ќе биде поддржан од флексибилна и ефикасна функција на материјалниот менаџмент, која ќе биде составена од Програма за материјални резерви, поддржана од автоматизиран ЛИС, чии податоци се базирани врз основа на НАТО-кодификациски систем и се поврзани со Центар за материјален менаџмент.

17. Недостатокот на капацитети за стратегиски транспорт кои ги надминуваат економските можности на Република Македонија, ќе се решаваат со мултилатерални, регионални и билатерални аранжмани со земјите-членки на НАТО и во рамките на потпишаниот Меморандум за разбирање и техничка спогодба со НАМСА за пристап до стратегиски транспорт.

18. Службата за воено здравство - Воената болница, ќе се интегрира во Системот за јавно здравство. Дел од Воената болница ќе се трансформира во медицинска единица - Центар со јасно дефинирани потреби за медицинска поддршка на Армијата, обука на медицински персонал за Улога 1 (Role 1) и ќе се формира лесна маневарска болница од Улога 2 (Role 2) со висок степен на готовност.

19. Регионалната соработка, посебно во рамките на Јадранската група, Процесот на министрите за одбрана од ЈИЕ (СЕДМ), Clearinghouse и RACVIAC – Центар за безбедносна соработка ги потврди нашите способности за соработка и изградба на заеднички регионални центри за обука и способности за придонес во меѓународни операции. Исто така, билатералната одбранбена соработка е важен механизам за консултации во рамките на одбранбената политика и за добивање на практична поддршка за развој на системот за одбрана.

20. МО постојано ќе ја унапредува и одржува координацијата со сите државни институции во доменот на одбраната, посебно преку заеднички усогласени стандардни оперативни процедури за поддршка на активностите на Министерството за внатрешни работи, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Агенција за разузнавање и Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.

21. МО работи на принципот на транспарентност и достапност за јавноста. Во согласност со заложбите на НАТО, а во интерес на зголемено поврзување со јавноста, во иднина ќе се зајакнат капацитетите за јавна дипломатија преку формите на соработка со медиумите, редовно информирање, издавање на Бела Книга на одбраната и публикации, како и користење на Интернетот како најширока форма на комуникација и информирање.

VI. ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Примарна мисија на АРМ е одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независноста на Републиката и заштита на населението од надворешни закани во сите услови – во мир, кризна состојба и во војна. АРМ во секое време ќе биде подготвена за исполнување на националните и на меѓународните обврски – одбрана и заштита на земјата, придонес во колективната самоодбрана на НАТО, меѓународните операции и заштита на пошироките национални интереси. Ова подразбира способности за извршување широк спектар на воени операции, од борбени операции со големи размери до операции за градење на мирот и хуманитарни операции. АРМ ќе развива способности за ефикасно командување и контрола, заштита на силите, самоодржување, распоредливост, мобилност, огнена моќ и логистичка поддршка на силите. Покрај тоа, командите и единиците на АРМ ќе бидат доктринарно, оперативено, психолошки, организациски и технички подготвени за целиот спектар на мисии и операции.

2. АРМ ќе продолжи со развој на нови воени способности за одбрана на земјата, распоредливи способности за придонес во колективната самоодбрана на НАТО и придонесот во операциите предводени од ЕУ.

Република Македонија преку Координативниот центар за поддршка на КФОР (KFOR-HNSCC) ќе продолжи со обезбедување логистичка поддршка на НАТО операцијата на Косово – КФОР, со обезбедување на прифаќање, престој и понатамошно движење, обезбедување медицински услуги, снабдување со гориво, придружба, заштита на силите и обезбедување на главните комуникациски линии низ Република Македонија.

3. Во развојот на нови воени оперативни способности на АРМ, приоритет ќе се даде на следните области:

- набљудување и против-воздушна заштита на националниот воздушен простор и поврзување со интегрираниот систем на НАТО за против-воздушна одбрана;

- учество во меѓународните аранжмани (мултилатерални, регионални и билатерални) за патролирање на националниот воздушен простор;

- поддршка на полицијата и на другите државни институции при заштитата на критичната национална инфраструктура и поддршка во справувањето со последиците во случај на терористички напад⁴;

- поддршка на државните институции во случај на природни катастрофи и епидемии, техничко-технолошки и други опасности и кризни состојби;⁵

- брзо распоредување на кредибилни сили во мултинационални здружени операции предводени од НАТО далеку од националната територија или во операции за колективна самоодбрана на НАТО;

- ефективна команда и контрола согласно барањата на Концептот на НАТО за мрежно поврзани и заштитени комуникациски и информатички способности;

- ефикасно воено разузнавање и извидување за поддршка на експедициските операции на АРМ;

- логистичка одржливост на распоредените национални контингенти, вклучително и способности за вклучување во мултинационална логистика;

- медицинска поддршка на распоредените контингенти со Улога 2 (Role 2);

- опстанок и заштита на силите во услови на блиска борба и закани од хемиско, биолошко, радиоактивно и нуклеарно оружје;

- одбрана на силите од импровизирани експлозивни напади;

- извршување на операции во комплексни географски и климатски услови, вклучувајќи и екстремно топли и суви услови;

- операции во урбана средина;

- обука на сите единици, особено на распоредливите способности, според заедничката доктрина на НАТО и процедурите поврзани со команда и контрола и здружените и комбинирани копнени операции;

- развој на способности за цивилно-воена соработка (CIMIC способности);

- придонес во целиот спектар на операции за поддршка на мирот предводени од ООН, од НАТО, од ЕУ или од пријателски коалиции;

- придонес во воените структури на НАТО;

- мултилатерална и билатерална одбранбена соработка.

⁴ и ⁵ Закон за управување со кризи, 2005, Центар за управување со кризи Закон за заштита и спасување, 2004, Дирекција за заштита и спасување

4. Дел од АРМ ќе учествува во поддршка на полицијата во услови кога со прогласена кризна состојба и настаната кризна состојба е загромена безбедноста на Републиката, а органите на државната управа немаат соодветни ресурси и средства за нејзина превенција и справување⁶.

5. Во рамките на Долгорочниот План за развој на одбраната ќе се изврши проекција на потребниот персонал за планираната структура на МО и АРМ, поддржана со плановите за опремување и модернизација на командите и единиците и со расположивите финансиски ресурси. Развојот на нови оперативни способности и реструктурирање на сегашните команди и единици ќе биде во центарот на натамошното реструктурирање на АРМ.

6. Реструктурирањето на АРМ ќе се изврши до 2015 година со унапредување на командната и организационо-формационата структура преку реструктурирањето на командната структура, борбените сили, силите за борбена поддршка, силите за логистичка поддршка, силите за специјални операции и резервните сили.

7. Генералштабот, како највисоко стручно тело во состав на МО за прашања кои се однесуваат на АРМ, ќе се реструктурира во единствена стратeгиска команда во насока на зголемување на капацитетите за:

- стратeгиско планирање;
- командување и контрола врз командите и единиците на АРМ (особено за оперативна командавање на единиците распоредени во меѓународни операции);
- следење и одржување на оперативната готовност на АРМ;
- планирање на обуката во согласност со стандардите на НАТО;
- планирање на логистичката поддршка на распоредувањето на АРМ во експедициски операции;
- интегрирање во воената структура на НАТО.

8. Прв приоритет ќе се даде во реструктурирањето на борбените сили преку нивно концентрирање во една механизирани пешадиска бригада. Реструктурирањето на борбените сили ќе се изврши постепено и во согласност со плановите за реструктурирање (баталјон по баталјон), со цел да се обезбеди пополнување со минимум 90% воен персонал, 90% пополнетост со опрема и обучени кадри според НАТО - стандардите преку употреба на интероперативна тактика, техники и процедури. Бригадата и нејзините единици ќе бидат брзо распоредливи и способни за изведување на високоинтензивни борбени дејствија во целиот спектар на операции. Механизираните пешадиски баталјони, артилерискиот баталјон и четата за АБХ -заштита ќе бидат брзо распоредливи и надвор од националната територија.

9. АРМ треба да продолжи со подготовката на еден среден пешадиски баталјон (СПБ) за придонес во целиот спектар на операции предводени од НАТО. До почетокот на 2014 година СПБ треба да прерасне во средна пешадиска баталјонска група (СПБГ).

10. Единиците за борбена поддршка ќе се реструктурираат постепено, на среден рок, согласно динамика-та на пополнување и аквизиција на новата опрема.

11. Единиците за логистичка поддршка ќе ги зајакнат своите способности за логистичка поддршка на реструктурирањето на АРМ и експедициските операции. Распоредените единици во меѓународни операции ќе се поддржуваат со национални елементи за поддршка (НЕП), дизајнирани за секоја конкретна мисија врз основа на барањата, обврските и способностите.

12. Воздухопловните сили и силите за ПВО на АРМ ќе се реструктурираат со интегрирање на авијациските капацитети, противвоздушната одбрана, воздушното набљудување, јавување и наведување и воздухопловната логистичка поддршка, за обезбедување на суверенитетот на воздушниот простор на Република Македонија.

13. Силите за специјални операции ќе се реструктурираат во сили за посебни задачи со зајакнати ISTAR⁷-капацитети. Сите единици на силите за посебни задачи ќе бидат брзо распоредливи и надвор од националната територија.

14. Резервните сили ќе се реструктурираат во согласност со Концептот за резервните сили и ќе ја зајакнат активната компонента на АРМ. Истите ќе имаат важна улога во мисиите во рамки на ООН, на НАТО, на ЕУ или пак во други коалициски операции. Република Македонија ќе воведат и ќе одржува резервни сили кои ќе се пополнуваат со квалитетен персонал од резервниот состав и со професионални војници на кои им завршува договорот за ангажирање. Со воените обврзници од резервен состав ќе бидат склучени договори, ќе бидат обучени и опремени на исто ниво како и активната компонента и ќе се распоредуваат во единиците на АРМ.

15. Со цел да се подобрат способностите за управување со персоналот, логистиката и операциите, АРМ ќе продолжи со развој на заштитени интегрирани (мрежни) комуникациски и информатички способности.

16. Сите единици на АРМ, а посебно декларираниите единици за операции предводени од НАТО, ќе продолжат со обуката согласно прифатените НАТО-стандарди. Ќе се унапреди системот за проверка и оценување на борбената готовност на командите и единиците во согласност со Концептот за оперативни способности, оценување и известување на НАТО. Во рамките на Командата за обука и доктрини ќе се воспостави Центар за научени лекции и доктрини и Центар за симулации и учење на далечина.

Соодветно структурирана и пополнета, Командата за обука и доктрини ќе обезбедува врвна обука на воениот персонал за справување со современите предизвици, согласно здружената НАТО доктрина и стандардите на земјите-членки на НАТО. За таа цел МО во центрите за обука ќе ја доизгради неопходната инфраструктура и ќе инсталира современа воена опрема за индивидуална и колективна обука до ниво на баталјон.

17. Армискиот полигон (АП) Криволак е уникатен во регионот бидејќи неговиот терен и клима наликува на регионите во Југозападна Азија и во Африка каде што ООН, НАТО и ЕУ имаат најголеми операции за поддршка на мирот.

АП ќе продолжи да се модернизира во согласност со Проектот за понатамошен развој на АП Криволак. Во таа смисла, ќе се унапредат условите за изведување на обука и вежби, ќе се подобрат сместувачките капацитети и комуникациската инфраструктура. АП Криволак ќе се користи за обука и вежби како подготовка на персоналот и единиците во реални услови и пред распоредување во мисиите.

⁶ Закон за управување со кризи, 2005, Центар за управување со кризи

⁷ Разузнавање, набљудување, одредување на цели и изведување

Капацитетите на АП Криволак ќе се понудат на користење и на други државни институции кои ќе имаат потреба за обука во теренски услови, како и на регионалните партнери и на земјите-членки на НАТО за обука во реални услови, пред нивно распоредување во меѓународни операции.

18. Во претстојниот период ќе се изврши дислокација на касарните од градските во вонградските подрачја. Повеќе единици на АРМ ќе бидат дислоцирани во нови касарни со многу подобра инфраструктура.

За таа цел Владата на Република Македонија ќе изгради нова современа инфраструктура за работа и сместување на командите и единиците на АРМ, која ќе овозможи подобрување на работните услови, како и на условите за воена обука.

19. Интегрирањето на АРМ во воената структура на НАТО ќе помине низ неколку фази. За тоа ќе биде потребно одржување на високо ниво на интероперативност на АРМ и развој на нови воени оперативни способности, подобрување на безбедносните аранжмани и континуирани подготовки на воен персонал за меѓународни должности во НАТО.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ОДБРАНАТА

1. За исполнување на стратегиските мисии неопходно е соодветна поддршка со ресурси. Ќе продолжи посветеноста на стабилното финансирање на одбраната на ниво од 2% од бруто-домашниот производ. Тоа ниво ќе се задржи на долг рок со цел да се овозможи натамошен забрзан развој и одржување на кредибилни одбранбени способности, а согласно економските можности на државата.

2. Доследно ќе се спроведува определбата на МО поддржана од Владата на Република Македонија за структура на трошоците во одбраната по категории со однос 50/30/20 (50% за персонал, 30% за операции и одржување и 20% опремување и модернизација).

3. Во опремувањето и модернизацијата на АРМ на долг рок континуирано ќе бидат инвестирани најмалку 20% од одбранбениот буџет. Владата на Република Македонија континуирано ќе ги следи плановите за аквизиција на воената опрема и по потреба ќе презема мерки за подобрување на ефикасноста на процесот на аквизиција. Со интеграцијата во НАТО ќе се искористи и можноста за вклучување на домашната индустрија во производство на воената опрема за потребите на АРМ.

4. Со подобрувањето на економската состојба, Република Македонија поинтензивно ќе се фокусира на опремувањето и на модернизацијата на АРМ.

VIII. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа стратегија престанува да важи Стратегијата за одбрана на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 45/98).

2. Оваа стратегија влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-333
1 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 505.

Врз основа на член 65 став 3 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.02.2010 година, донесе

УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СТАНОТ, КАКО И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА, ВИСИНАТА НА НЕПРОФИТНАТА ЗАКУПНИНА, НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАКУПНИНАТА, ПРОСТОРНИТЕ НОРМИ, НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОТ, ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕПРОФИТНИ СТАНОВИ, СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ, ЗА ПРИВРЕМЕН ЗАКУП И ЗАКУПОТ НА СТАНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА НАМЕНА

Член 1

Во Уредбата за Методологија за утврдување на вредноста на станот, како и Методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2010), во членот 15 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Висината на закупнината за користење на непрофитни станови за лица со социјален ризик изградени согласно Годишната Програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија кои се доделуваат согласно Одлуката за распределба на социјални станови како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2009) се определува согласно став 1 на овој член, но истата не изнесува повеќе од 15,00 денари по метар квадратен станбена површина на месечно ниво“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1083/1
16 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

506.

Врз основа на член 11, алинеја 3 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа и развој на ЈП Македонска радиодифузија за 2010 година, бр. 03-43/5 од 28.01.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-267/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

507.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ВО 2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП „Стрежево“ – Битола, во 2010 година усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, под бр.02-92/2 од 21.01.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-586/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

508.

Врз основа на член 122 став 3 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/98, 19/2000, 42/05 и 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за унапредување на водостопанството за 2010 година, под бр.02-1897/2, усвоена на VI-та седница на Управниот одбор на Фондот за водите, одржана на 30.12.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-984/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

509.

Врз основа на член 54 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движна ствар: патнички автомобил марка Опел Астра, број на шасија WOLOANL4888020134, регистарски број BT 191 – DC, година на производство 2007 година, сила во KW 77, волумен во см3 – 1598, вредност 520.000,00 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надоместок на Агенцијата за управување со одземен имот.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Агенцијата за управување со одземен имот, за правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1020/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

510.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО – УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште во површина од 200 м2, лоцирано на КП бр. 323, евидентирано во Имотен лист бр. 1, КО Црвени Брегови, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со министерот за образование и наука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1036/1 Заменик на претседателот
23 февруари 2010 година на Владата на Република,
Скопје Македонија,
 Абдилаќим Адеми, с.р.

512.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ НА СТРАНСКАТА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА ФРЕНКЛИН УНИВЕРЗИТЕТ, ОХАЈО, СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на странската високообразовна установа Френклин Универзитетот со седиште на 201 С. Гранд авенија, Коламбус, Охајо 43215-5399, Соединети Американски Држави, акредитирана за вршење на високообразовна дејност со лиценца за работа издадена на 4.02.2009 година од страна на Управниот одбор на универзитетскиот систем на Охајо, Соединети Американски Држави и се одобрува вршење на високообразовна дејност на територијата на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1038/1 Претседател на Владата
23 февруари 2010 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски, с.р.**

513.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНАТА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа му престанува користењето на движни ствари, дабови и букови огревни дрва со следните карактеристики:

Опис на одзементиот предмет	Единица	Количина	Цена за 1 m3	Вредност (денари)
Дабови и букови огревни дрва	m3	100 m3	2.870,00	287.000,00

Член 2

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општината Пехчево.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Пехчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1043/1 Заменик на претседателот
23 февруари 2010 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р Зоран Ставрски, с.р.

514.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02. 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА ЛОЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, патничко моторно возило со следните карактеристики:

Опис на одзементиот предмет	Број на шасија	Година на производство	KW	cm³	Вредност (денари)
Патничко моторно возило PEUGEOT 205	VF3741A17560257	1994 година	47	1905	110.000,00

Член 2

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Лозово.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Лозово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1044/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

515.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА
ДЕЛЧЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, товарно моторно возило со следните карактеристики:

Опис на одземиот предмет	Број на шасија	Година на производство	KW	см3	Вредност (денари)
Товарно моторно возило MAN 8136	WWM 561H9 00G038355	1986 година	100	5648	146.000,00

Член 2

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Делчево.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1045/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република,
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

516.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА
ШУТО ОРИЗАРИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, патничко моторно возило со следните карактеристики:

Опис на одземиот предмет	Број на шасија	Година на производство	KW	см3	Вредност (денари)
Патничко моторно возило ROVER 216	SARRFYWZX D404624	1999 година	82	1588	210.000,00

Член 2

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Шуто Оризари.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Шуто Оризари, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1046/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

517.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА
ЧАШКА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, патничко моторно возило со следните карактеристики:

Опис на одземиот предмет	Број на шасија	Година на производство	KW	см3	Вредност (денари)
Патничко моторно возило FIAT UNO	ZFA146A000 0064321	1996 година	37	1108	110.000,00

Член 2

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Чашка.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Чашка, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1047/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

518.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА МАВРОВО И РОТУША

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, патничко моторно возило со следните карактеристики:

Опис на одземиениот предмет	Број на шасија	Reg. број	Година на производство	KW	cm3	Вредност (денари)
Патничко моторно возило ФОРД ЕСКОРТ	WFO1 XXGKAL LT50577	D-HF-1151	2002 год.	77	1598	300.000,00

Член 2

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Маврово и Ростуша.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Маврово и Ростуша, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1048/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

519.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанување и за давање на користење на недвижни ствари, бр. 19-27451/1 од 7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/06.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1054/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаким Адеми, с.р.

520.

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 06/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА ДПТУ „КОЖУВЧАНКА“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВАСОВ ГРАД“ С.МРЕЖИЧКО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. На ДПТУ „КОЖУВЧАНКА“ ДОО увоз-извоз Кавадарци се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – подземна вода за пиење/флаширање на локалитетот „Васов Град“ с. Мрежичко, општина Кавадарци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.559.113,00	7.586.750,00
T-2	4.559.860,00	7.586.750,00
T-3	4.559.860,00	7.587.488,00
T-4	4.559.113,00	7.587.488,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,54 км².

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

4. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 19/09 и 105/09).

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на концесиските надоместоци ќе се определат во Договорот за концесија за експлоатација.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1063/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија, ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-1171/3 Заменик на претседателот
23 февруари 2010 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

524.

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА ВОДОТЕКОТ БАЊАНСКА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА ХИДРОИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ

1. На ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со седиште на ул. „Огњан Прица“ бр.41А Скопје - Кисела Вода, со ЕМБС 6439675, управител Симе Огненовски, со ЕМБГ 1201978450082 со адреса на живеење ул. 15 бр.1 Вучидол (Волково) - Ѓорче Петров се доделува концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа.

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлука е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа Одлука за производство на електрична енергија.

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	116	Бањанска река	100	0,22
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	532450	x1	532850	
y1	666700	y1	665900	

3. Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелава, и тоа:

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 20 години сметано од денот на добивање на лиценцата за производство на електрична енергија.

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок. Концесионерот е должен еднократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по склучување на договорот за концесија.

7. Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија во секоја година на користење согласно Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија, ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1171/4 Заменик на претседателот
23 февруари 2010 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

525.

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА ВОДОТЕКОТ КУКУШНИЦА НА КОМПАНИЈАТА ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

1. На ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. Руди Чајавец бр.10/1 - 13, Скопје - Кисела Вода, со ЕМБС 5246822, управител Сашко Манолев, со ЕМБГ 0705970460016 со адреса на живеење ул. Шекспирова бр.7/1-12 Скопје - Карпош и Драган Стефанов со ЕМБГ 2203972494505 со адреса на живеење ул. Руди Чајавец бр.10/1-13 Скопје - Кисела вода се доделува концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа.

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа одлука за производство на електрична енергија.

3. Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелава, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	256	Кукушница	225	0.39
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	7504464	x1	7504464	
y1	4575319	y1	4575395	

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 20 години сметано од денот на добивање на лиценцата за производство на електрична енергија.

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок. Концесионерот е должен еднократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по склучување на договорот за концесија.

7. Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија во секоја година на користење согласно Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концесионерот е должен годишниот надоместок да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија, ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-1171/5
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

526.

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија“, бр. 4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА ГАЛИЧКА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Козле“ бр.1-6 Скопје - Карпош, со ЕМБС 62813-70, управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 021097-2489004 со адреса на живеење ул. Коста Шахов бр.6-7 Скопје - Центар се доделува концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа.

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлука е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа Одлука за производство на електрична енергија.

3. Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелава, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	33	Галичка река	1150	0,6
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	470792	x1	469753	
У1	604760	У1	604540	

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 20 години сметано од денот на добивање на лиценцата за производство на електрична енергија.

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“, бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок. Концесионерот е должен еднократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по склучување на договорот за концесија.

7. Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената електрична енергија во секоја година на користење согласно Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концесионерот е должен годишниот надоместок да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија, ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1171/6
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

527.

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА КРИВА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Козле“ бр. 1-6 Скопје - Карпош, со ЕМБС 6281370, управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 0210972489004 со адреса на живеење ул. „Коста Шахов“ бр. 6-7 Скопје - Центар се доделува концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа.

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлука е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа Одлука за производство на електрична енергија.

3. Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелава, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Мојност kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	123	Крива река	2130	2,0
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	615780	x1	611828	
y1	676385	y1	675374	

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 20 години сметано од денот на добивање на лиценцата за производство на електрична енергија.

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок. Концесионерот е должен еднократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по склучување на договорот за концесија.

7. Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената електрична енергија во секоја година на користење согласно Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија, ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1171/7
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

528.

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД
МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДО-
ТЕКОТ НА ПАТИШКА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА
ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Козле“ бр. 1-б Скопје - Карпош, со ЕМБС 6281-370, управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 0210972489-004 со адреса на живеење ул. „Коста Шахов“ бр. 6-7 Скопје - Центар се доделува концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа.

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлука е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа Одлука за производство на електрична енергија.

3. Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелава, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Мојност kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	146	Патишка река	610	0,45
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	527511	x1	627395	
y1	627395	y1	628412	
x2	527811			
y2	628213			

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 20 години сметано од денот на добивање на лиценцата за производство на електрична енергија.

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок. Концесионерот е должен еднократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по склучување на договорот за концесија.

7. Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената електрична енергија во секоја година на користење согласно Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија, ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1171/8
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

529.

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРА-
ЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА ГРАДЕЧКА РЕКА НА
КОМПАНИЈАТА ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Козле“ бр. 1-б Скопје - Карпош, со ЕМБС 6281-370, управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 021097248-9004 со адреса на живеење ул. „Коста Шахов“ бр. 6-7

Скопје - Центар, се доделува концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа.

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлука е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа Одлука за производство на електрична енергија.

3. Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелава, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	350	Градечка река	720	0,36
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	625291	x1	625727	
y1	632731	y1	634519	

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 20 години сметано од денот на добивање на лиценцата за производство на електрична енергија.

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок. Концесионерот е должен еднократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по склучување на договорот за концесија.

7. Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената електрична енергија во секоја година на користење согласно Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија, ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1171/9
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

530.

Врз основа на член 155-б став 1 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија" бр. 4/1998, 19/2000 и 42/2005) и член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА БРАЈЧИНСКА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Козле“ бр. 1-б Скопје - Карпош, со ЕМБС 6281370, управител Оливера Анчева, со ЕМБГ 02109-72489004, со адреса на живеење ул. „Коста Шахов“ бр.6-7 Скопје - Центар се доделува концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа.

2. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа Одлука е користење на вода од водотекот од точка 3 на оваа Одлука за производство на електрична енергија.

3. Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелава, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	376	Брајчинска река	1386	0,146
координати на зафат		координати на машинска		
x1	516905	x1	515964	
y1	530559	y1	529741	
x2	515820			
y2	530746			

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 20 години сметано од денот на добивање на лиценцата за производство на електрична енергија.

5. Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

6. Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок. Концесионерот е должен еднократниот надоместок да го плати во рок од 30 дена по склучување на договорот за концесија.

7. Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената електрична енергија во секоја година на користење согласно Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/07). Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 јануари во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија, ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1171/10
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Пена, бр.95 Брза вода, бр.97 Бистрица, бр. 94. Брза вода, бр. 96 Брза вода, бр.144 Маркова река, бр.145 Маркова река, бр.84 Пена и бр.260 Боишка река, се прекинува.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1171/13
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

534.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ОД МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука на МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ му престанува трајното користење на недвижна ствар – градежно земјиште кое претставува КПбр. 6666/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 3938 м2 и КПбр.6666/2 КО Кисела Вода 2 со површина од 3120 м2, евидентирано во Имотен лист бр.3 КО Кисела Вода 2, сопственост на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1192/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

535.

Врз основа на член 4 од Законот за игри на среќа и забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2010 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ од 75.000.000 денари од приходите од игри на среќа и забавни игри за 2010 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат:

1. За финансирање на годишните програми и задачи на здруженијата на граѓани кои работат на заштита на хендикепираните лица, согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лица со пречки во физичкиот и психичкиот развој 50.143.000 денари

-за активности на Национално координативно тело предвидено со стандардни правила за изедначување на можностите за хендикепирани лица, формирано согласно Резолуцијата 48/49 на ООН 1.072.000 денари
2. На Агенцијата за млади и спорт за финансирање на: 4.928.000 денари
-масовен спорт 12.536.000 денари
- врвен спорт
3. На Црвениот крст на Република Македонија
- за финансирање на програмски цели. 6.321.000 денари

Член 3

За спроведување на оваа одлука е надлежно Министерството за финансии, согласно месечен план за исплата на овие средства.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1263/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република,
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

536.

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на дел од недвижната ствар во објект – Дом на Армијата на Република Македонија – Скопје, со вкупна површина од 391 м2, лоцирано на КП бр.12064 евидентирано во Имотен лист бр.55443, КО Центар 1 – Скопје, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- една голема просторија – П-ри спрат број 131 со површина од 50 м2
- подрумски подсценски простории: број 09 со површина од 20 м2, број 010 со површина од 20 м2, број 011 со површина од 8 м2, број 013 со површина од 129 м2, број 017 со површина од 62 м2
- административни простории - меѓуспрат без број со површина од 102 м2.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење на Националната установа – Македонска филхармонија за период од пет години без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Националната установа – Македонска филхармонија, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1323/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

537.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА КОЈА ЌЕ ГО УТВРДИ И ВЕРИФИКУВА СПИСОКОТ СО ДВИЖЕН ИМОТ НА АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

За утврдување и верификување на списокот со движен имот на АД „Аеродроми на Македонија“ кој е даден во анекс 23 од Договорот бр.02-11310 од 24.09.2008 година за концесија за развој, финансирање, користење и одржување на аеродромот „Александар Велики“ во Скопје, аеродромот „Св.Апостол Павле“ во Охрид и изградба на нов карго-аеродром во Штип, се формира Комисија која ќе го утврди и верификува списокот со движен имот на АД „Аеродроми на Македонија“.

Член 2

Комисијата од член 1 на оваа одлука ја сочинуваат претседател и тројца членови, и тоа:

1. Игор Јанушев, претседател, претставник на Министерството за транспорт и врски;
2. Елвин Ејуп, член, претставник на Министерството за одбрана;
3. Душан Попчевалиев, член, претставник на Агенција за цивилно воздухопловство;
4. Сузана Калачевска, член, претставник на АД „Аеродроми на Македонија“;
5. Бесник Авдија, член, претставник на АД „Аеродроми на Македонија“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1343/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

538.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 23.02.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МОМБАИ, ДРЖАВА МАХАРАШТРА

1. Владата на Република Македонија за Почесен конзул на Република Македонија во Република Индија, држава Махараштра, со седиште во Момбаи, го именува: Каилаш Шрерам Агарвал.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 5/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република,
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

539.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги „Мактрикс“ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Борис Кидрик“ бр. 5 во Битола.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомата за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1034/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Абдилаќим Адеми**, с.р.

540.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2010 година, издаде

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за коцкање и обложување МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Лазо Трповски“ бр.7 во Битола.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 20 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1106/1
23 февруари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаким Адеми, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

541.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНИОТ
ПЕЧАТ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на службениот печат на Државниот инспекторат за земјоделство, како и начинот на неговото издавање и одземање.

Член 2

Службениот печат на Државниот инспекторат за земјоделство, е автоматски, во пластично куќиште и има округла форма со дијаметар од 32 мм, изработен на гумена подлога.

Печатот од став 1 на овој член ја има следната содржина: во средината на печатот стои грбот на Република Македонија, а во концентрични кругови е испишано „Република Македонија Скопје“, „Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“, „Државен инспекторат за земјоделство“.

Службениот печат на Државниот инспекторат за земјоделство е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Службениот печат на Државниот инспекторат за земјоделство се издава на државните инспектори за земјоделство и на државните фитосанитарни инспектори од страна на директорот на Државниот инспекторат за земјоделство.

Во случај на губење на печатот, инспекторот го огласува печатот за неважечки и за тоа го известува директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, кој му издава нов печат.

Печатот се заменува со нов кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблив.

Член 4

Службениот печат на Државниот инспекторат за земјоделство се одзема по престанокот на својството на инспектор и се враќа во Државниот инспекторат за земјоделство.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16866/1
31 декември 2009 година
Скопје

Министер,
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог



**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
542.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Дебреште - Општина Долнени.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Дебреште, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2958/1
24 февруари 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

543.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Србица - Општина Осломеј.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Србица, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-2959/1
24 февруари 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

544.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Гостивар 2 - Општина Гостивар.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Гостивар 2, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2960/1
24 февруари 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

545.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Србица - Општина Осломеј.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Србица, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-2961/1
24 февруари 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****546.**

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додadena вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 1.03.2010 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 29,414
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 30,767
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 28,764

в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 28,417
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 24,851

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 66,00 до 67,50
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 53,00
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 42,00
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 30,846

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	65,50	65,00	64,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	67,00	66,50	66,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	52,50	52,00	51,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	41,50	41,00	40,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
--	---------------------------------

б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040

г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050
----------------------	--------------------

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 21,848 до 21,766
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,121
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,136
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 2.03.2010 година.

Бр. 02-431/1
1 март 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во двесеттите години од XX век м-р Митко Јованов	500,00	23	ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (редакциска збирка), 2007	150,00
2	СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕГУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект -	800,00	24	ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ (издание 2007)	120,00
3	МЕГУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-р Звонимир Јанкуловски	1000,00	25	ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Станка Трајкова и Олигица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00
4	КРИВИЧЕН ЗАКОНИК Акад. Владо Камбовски	800,00	26	ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (редакциски пречистен текст), 2008	200,00
5	КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА - проф. д-р Бранислав Симоновиќ - проф. д-р Методија Ангелески - доц. д-р Душко Стојановски	1000,00	27	ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
6	ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	28	ЗБИРКИ НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004. а) I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
7	ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА (издание 2008)	350,00	б) II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетичка дејност)	210,00	
8	ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА, 2008	200,00	в) III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00	
9	ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 2009	400,00	г) IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00	
10	ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	д) КОМПЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ КНИГИ - ЗБИРКИ НА ЗАКОНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 2004	840,00	
11	ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ (издание 2008)	200,00	29	ЗБИРКА НА МЕГУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО, 2000	80,00
12	ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	30	ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
13	ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	31	ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
14	ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (редакциска збирка), 2007	400,00	32	ЗАКОН ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ, 2008	150,00
15	ЗАКОН ЗА НОТАРИАТОТ (издание 2007)	250,00	33	ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, 2008	120,00
16	ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ (издание 2007)	300,00	34	ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО, 2008	150,00
17	ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА (издание 2007)	100,00	35	ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ, 2008	150,00
18	ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО (издание 2007)	50,00	36	ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 2008	200,00
19	ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ (издание 2007)	80,00	37	ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА, 2008	100,00
20	ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА (издание 2007)	150,00	38	ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, 2008	300,00
21	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (редакциска збирка), 2007	500,00	39	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА СУДОВИТЕ (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судиите; судска служба), 2008	400,00
22	ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ (редакциска збирка), 2007	400,00	40	ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, 2009	200,00
			41	ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТНОСТ, 2009	150,00
			42	ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА, 2009	150,00
			43	ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО, 2009	250,00
			44	ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 2009	200,00

П О Р А Ч К А Б Р. 30

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010030